

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од ДОНАТОРИ ЛИМИТЕД (DONATORY Limited) со регистрирано седиште на ул. 2 Продрому и Димитракопоулоу 5ти спрат, 1090 Никозија Република Кипар, доставено преку адвокат Божидар Милошевиќ од Скопје, на седницата одржана на ден 10.02.2021 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрација со која ДОНАТОРИ ЛИМИТЕД (DONATORY Limited) со регистрирано седиште на ул. 2 Продрому и Димитракопоулоу 5ти спрат, 1090 Никозија Република Кипар стекнува самостојна контрола над Скенмед С.А. со регистрирано седиште на ул. Стефана Окрзеи 1А, 03-715 Варшава Полска, вклучувајќи ги неговите зависни друштва, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 07.12.2020 година а дополнето на 14.01.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на ДОНАТОРИ ЛИМИТЕД (DONATORY Limited) со регистрирано седиште на ул. 2 Продрому и Димитракопоулоу 5ти спрат, 1090 Никозија Република Кипар со која ДОНАТОРИ ЛИМИТЕД Никозија Република Кипар стекнува самостојна контрола над Скенмед С.А. со регистрирано седиште на ул. Стефана Окрзеи 1А, 03-715 Варшава Полска.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото, го утврди следното:

ДОНАТОРИ ЛИМИТЕД (DONATORY Limited) е друштво за посебна намена кое припаѓа на Абрис Групата.

xxx¹

Абрис Групата е присутна на пазарот во Северна Македонија директно, преку друштвото ГРИНТЕХ МК ДОО Скопје, со регистрирано седиште на улица 852 бр.62, Гази Баба, Скопје, со регистрирана дејност обновување на посебно издвоени материјали и индиректно, преку продажби во Северна Македонија од страна на нејзини друштва со седишта надвор од државата.

Скенмед Груп е дел од Лајф Хеалткеар (Life Healthcare), светска медицинска групација.

Скенмед Груп обезбедува сеопфатни медицински услуги вклучувајќи 24/7 болничка нега, амбулантна специјалистичка нега и примарна здравствена заштита. Скенмед Груп обезбедува медицински услуги на институционални и неинституционални клиенти кои користат јавни (договори со Националната здравствена услуга (*National Health Service*)) и приватни извори на финансирање.

xxx

Скенмед Груп не е присутна во Северна Македонија и нема реализирано било каков приход во Северна Македонија во 2019 година.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1 и 2 од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

¹ Податоците се службена тајна

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

Проф.Д-р Владимир Наумовски